

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА MasterCard® Business КАРТИЧКА**Податоци за правното лице
(корисник на основна картичка)**

Назив на правното лице:	
Адреса:	
Вид на претпријатие: Јавно <input type="checkbox"/> Приватно <input type="checkbox"/>	
Матичен број:	
Даночен број:	
Датум на основање:	
Надлежен суд:	
Продажно место на MasterCard® Да <input type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	
Телефон:	
Факс:	
Email:	
Број на денарска сметка во ОБ:	
Број на девизна сметка во ОБ:	
Лозинка за идентификација:	
Име и презиме на картичката (на латиница не повеќе од 24 знаци)	

Корисник на дополнителна картичка

Име:	
Презиме:	
Татково име:	
Датум на раѓање:	
Место на раѓање:	
ЕМБГ	
Број на лична карта:	Важи До:
Број на пасош:	Важи До:
Адреса:	
Град:	
Домашен телефон:	
Мобилен телефон:	
Email:	
Лозинка за идентификација:	
Име и презиме на картичката (на латиница не повеќе од 24 знаци)	

Датум _____ Место _____

Потпис на барателот на дополнителна картичка _____

Корисник на дополнителна картичка

Име:	
Презиме:	
Татково име:	
Датум на раѓање:	
Место на раѓање:	
ЕМБГ	
Број на лична карта:	Важи До:
Број на пасош:	Важи До:
Адреса:	
Град:	
Домашен телефон:	
Мобилен телефон:	
Email:	
Лозинка за идентификација:	
Име и презиме на картичката (на латиница не повеќе од 24 знаци)	

Датум _____ Место _____

Потпис на барателот на дополнителна картичка _____

Корисник на дополнителна картичка

Име:	
Презиме:	
Татково име:	
Датум на раѓање:	
Место на раѓање:	
ЕМБГ	
Број на лична карта:	Важи До:
Број на пасош:	Важи До:
Адреса:	
Град:	
Домашен телефон:	
Мобилен телефон:	
Email:	
Лозинка за идентификација:	
Име и презиме на картичката (на латиница не повеќе од 24 знаци)	

Датум _____ Место _____

Потпис на барателот на дополнителна картичка _____

Ве молам да ми биде одобрен рамковен кредитен лимит согласно Општите правила и услови за издавање и користење на MasterCard® Business картичка во износ од _____ МКД.

Ги приложувам следните документи кои Банката ги задржува во својата евиденција:

1. Пополнето барање
2. Лична/и карта/и на корисниците на дополнителна/и картичка/и
3. Биланс на состојба и биланс на успех за предходната година
4. Заклучен лист за последниот квартал од тековната година
5. Промет на жиро сметка за последните 6 месеци
6. Копија од решение за регистрација на претпријатието со сите прилози
7. Известување од завод за статистика на РМ за распоредување по дејности
8. Обезбедување
9. Друга документација

Обврски по кредити _____
Кредити _____ мкд

Датум _____ Место _____ Потпис и печат _____
Овластен застапник за правното лице

ОВЛАСТУВАЊЕ

Корисникот на основната картичка како сопственик на сметката го овластува корисникот на дополнителна картичка преку користење на дополнителната картичка да ги користи сретствата таа сметка

Потпис и печат _____
Овластен застапник за правното лице

СЕ ПОПОЛНУВА ПРИ ПОДИГАЊЕ НА КАРТИЧКАТА

Основна картичка со број

Ја примив дополнителната картичка со број

и PIN кодот запечатен во плик

Датум _____ Потпис _____

Ја примив дополнителната картичка со број

и PIN кодот запечатен во плик

Датум _____ Потпис _____

Ја примив дополнителната картичка со број

и PIN кодот запечатен во плик

Датум _____ Потпис _____